



# **ПРИМЕНА НА ЕЕГ КАЈ ПСИХИЈАТРИСКИ РАСТРОЈСТВА**

**ЈЗУ ЗД “ ЖЕЛЕЗНИЧАР” СКОПЈЕ**

**БОЛНИЦА ТОКУДА –СОФИЈА РБ    НОЕМВРИ-ДЕКЕМВРИ 2015**

**Д-Р ТЕОДОРА СТЕФАНОВСКА - ПСИХИЈАТАР**

**Датум на презентација: 23.12.2015**





# *Извештај за едукацијата на Невролошки оддел-кабинет за Функционална дијагностика ЕЕГ во Болница Токуда во Софија*

*Болницата Токуда во Софија работи од 2006г. и  
прима приватни и пациенти на фондовски  
терет. Работи со безбедносен систем на  
високо ниво и запазува и исполнување на сите  
нови сертификации неопходни за болнички  
услови.*





МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА



[www.mzh.gov.mk](http://www.mzh.gov.mk)



*Располага со 37 клиники и оддели и тоа 22 операциони сали, ургентен центар, домашно лекување и помошни дејности потребни за нормално функционирање*


*Едукацијата ја поминав на одделот за неврологија, на одделот за функционална дијагностика-ЕЕГ под менторство на Д-р Николај Михнов*







(деноночно)  
02/ 403 4000  
02/ 403 4911  
(от 07:00 до 19:00 ч.)



Терапия при Всички заболявания на централната и периферната нервна система

- ▶ Ишемичен мозъчен инсулт
- ▶ Мозъчен кръвоизлив
- ▶ Болков синдром при заболявания на нервната система
- ▶ Съдова деменция и Болест на Алцхаймер
- ▶ Полиневропатии
- ▶ Мултипла склероза
- ▶ Болест на Паркинсон
- ▶ Епилепсия
- ▶ Миастения гравис

Модерно оборудвани кабинети с най-високо ниво апаратура

- ▶ Лаборатория по отоневрология
- ▶ Електроенцефалография (ЕЕГ) и електромиография (ЕМГ)
- ▶ Цветнокодирана дуплекс сонография
- ▶ Медицина на съня
- ▶ ДКЦ кабинет за нарушенията на съня

Специализирано отделение за лечение на пациенти с инсулт

- ▶ Съвременен подход при лечението на мозъчните инсулти
- ▶ Транскатетерно лечение при остър ислемичен мозъчен инсулт
- ▶ 24-часово мониториране на жизнените показатели

Медицина на съня


Хъркате и спирате да дишате по време на сън?


- ▶ Полисомнография и респираторна полиграфия
- ▶ Модерна лаборатория за изследване и лечение на нарушенията на съня и будърстването
- ▶ CPAP и VPAP титриране
- ▶ Скрининг за сонна апнея

Диагностика и лечение при

- ▶ Нарушение на дишането, хъркане и сонна апнея
- ▶ Инсомния (безсъние)
- ▶ Синдром на неспокоините крака
- ▶ Циркадни нарушения на съня
- ▶ Нарколепсия
- ▶ Бруксизъм (скърцане със зъби по време на сън)

Гр  
и  
Д  
▶  
▶  
▶  
▶  
▶  
▶













МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА



„Графска лабораторат  
ија“ в Токуда



[www.mzh.gov.mk](http://www.mzh.gov.mk)






3G  
↓↑



17:47



**Електроенцеелографска лаборатория**  
клиника по "Неврологија" в Токуда



## Заклучоци/Научени лекции

*Во текот на едукативниот престој има в можност да се запознаам со начинот на изведување и интерпретација на ЕЕГ кај поголем број на пациенти. Посебно беа презентирани поголем број на пациенти со психијатриски коморбидитет и нивни специфики во ЕЕГ наодите.*

*Од презентираните психијатриски ентитети без застапени пациенти со деменции, зависности особено алкохолизам и алкохолна епилепсија, пациенти со подолготрајна терапија со бензодиазепини*



*и антидепресиви, пациенти со генерализирана  
анксиозност, со психогени напади, со  
главоболки од различна природа како и некои  
невролошки растројства, епилепсија особено .*

*ЕЕГ-испитувањата и неговата  
интерпретација ќе најдат честа примена во  
секојдневната работа со пациентите.*

